

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА
ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА**

24 1996

24 08-2820/1
1996

Киро Глигоров, . . .

Тито Петковски, . . .

**ЗАКОН
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА**

1

2

" 38/93 48/93),

" 19/96)

" 48/94),

("

" 14/95),

("

()

("

("

" 2/95 65/95),
("

3

4

5

6

7

8

()

9

)
)

(, : : " ")

10

1

11

12

13

, ,

14

60%, 10%, 30% 20%.

15

,

16

17

18

, 60 , 30 ,

19

100 200

20

(18). 1

21

4 12

60

22

" "